

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Дизајн на зелените површини			
2.	Код	2FP262812			
3.	Студиска програма	Архитектура и дизајн			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-2013 / втор	3	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. д-р. Васка Сандева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршени додипломски студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Цел да ги запознае студентите со основните законитости на комбинацијата во областа на дизајнот на зелените површини. Знаење и вештини за дизајнирање на индустриски производи кои би нашле место, како во парковите и градините во населените места, така и во оние паркови кои се наоѓаат надвор од населените места.				
11.	Содржина на предметната програма: Формата, материјалот и функцијата на индустриски производи, наменети за зелените површини. Принципи и стилови во пејзажниот дизај. Функционално користење на пејзажниот дизај. Процес на пејзажно дизајнирање.				
12.	Методи на учење: интерактивна настава, изработка на семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120			
14.	Распределба на расположивото време	40+40+20+10+10			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	40 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	40 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	20 часови	
		16.2	Самостојни задачи	10 часови	
		16.3	Домашно учење	10 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		30 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)		50 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	J. Brooks	Garden design	London. UK	2001
	2.	В.Андоноски	Пејзаж и дизајн во зелените површини	Скопје	2005
	3.	L. G. Hannebaum	Landscape design	New Jersey.USA	2002
	Дополнителна литература				
22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				